

Хидросистем Злетовица-Пробиштип

Бр. 05-240/3  
16.03.26 год.

ЕМБС: 05532515

Целосно име: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип Ndermarrje publike per ekzekutimin e aktiviteve te ekonomise se ujerave HS Zletovica Probishtip  
Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.877.512.866,00			4.002.006.480,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.130.250,00			2.449.319,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.130.250,00			2.449.319,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.876.382.616,00			3.999.557.161,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.730.829.700,00			3.849.783.485,00
11	-- Земјиште	14.723.532,00			12.817.650,00
12	-- Градежни објекти	3.716.106.168,00			3.836.965.835,00
13	-- Постројки и опрема	62.118.024,00			45.462.386,00
14	-- Транспортни средства	87.453,00			103.599,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	76.511,00			100.667,00
16	-- Биолошки средства	134.420,00			299.825,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства				4.424.853,00
18	-- Материјални средства во подготовка	83.124.905,00			99.370.329,00
19	-- Останати материјални средства	11.603,00			12.017,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	82.034.709,00			72.344.878,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	16.408.828,00			15.773.574,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	203.118,00			279.851,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	16.205.710,00			15.493.723,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	62.270.760,00			49.425.997,00
47	-- Побарувања од купувачи	60.707.146,00			47.894.460,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи				100.984,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за	1.451.079,00			1.423.525,00

	останати давачки кон државата (преплати)			
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	112.535,00		7.028,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.355.121,00		7.145.307,00
<b>60</b>	-- Парични средства	3.355.121,00		7.145.307,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	92.516,00		77.339,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	3.959.640.091,00		4.074.428.697,00
<b>64</b>	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	5.840.033,00		5.931.378,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-177.935.734,00		-71.769.458,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.461.118.826,00		1.449.449.768,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	12.683.656,00		12.683.656,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	12.683.656,00		12.683.656,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.533.902.882,00		1.402.195.290,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	117.835.334,00		131.707.592,00
<b>81</b>	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.137.575.825,00		4.132.360.655,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	4.128.934.276,00		4.128.934.276,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	4.128.934.276,00		4.128.934.276,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.641.549,00		3.426.379,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	5.793.936,00		899.503,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и каузии	627.278,00		627.433,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	712.464,00		611.023,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	1.378.836,00		1.190.761,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	8.455,00		8.298,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	120.580,00		89.361,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)			13.837.500,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	3.959.640.091,00		4.074.428.697,00
<b>112</b>	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	5.840.033,00		5.931.378,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	63.114.407,00			45.094.186,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	46.765.383,00			43.762.251,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	16.349.024,00			1.331.935,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	183.410.489,00			179.149.693,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	4.011.284,00			3.618.978,00

<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.250.349,00		6.059.601,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	2.190.366,00		1.955.789,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	25.137.469,00		21.534.219,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	15.816.468,00		13.383.678,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.325.060,00		1.117.685,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.666.180,00		5.639.447,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	1.329.761,00		1.393.409,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	143.731.987,00		145.048.036,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			10,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	4.089.034,00		933.060,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.463.032,00		2.349.075,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.463.032,00		2.349.075,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.284,00		1.160,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.284,00		1.160,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	117.835.334,00		131.707.592,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	117.835.334,00		131.707.592,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	117.835.334,00		131.707.592,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	32,00		29,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	117.835.334,00		131.707.592,00
<b>291</b>	-- Вкупна сопствена загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-289)	117.835.334,00		131.707.592,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.130.250,00			2.449.319,00
<b>609</b>	-- Земјишта	14.723.532,00			12.817.650,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	1.594.354.823,00			1.642.292.021,00
<b>613</b>	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.121.751.345,00			2.194.673.814,00
<b>614</b>	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	331.870,00			158.004,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	680.757,00			1.031.273,00

<b>616</b>	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	134.420,00		299.825,00
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	60.707.146,00		52.420.297,00
<b>628</b>	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	92.516,00		77.339,00
<b>629</b>	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	1.451.079,00		1.423.525,00
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	62.363.276,00		53.827.205,00
<b>633</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	1.461.118.826,00		1.449.449.768,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	6.541.794,00		1.616.297,00
<b>639</b>	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	8.641.549,00		17.263.879,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	46.765.383,00		43.762.251,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	196.724,00		19.820,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	46.568.659,00		43.742.431,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	46.765.383,00		43.762.251,00
<b>654</b>	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)			131.595,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	13.837.500,00		497.960,00
<b>659</b>	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	13.837.500,00		

661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	605.640,00		371.559,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)			598,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.384.227,00		1.165.428,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	855.512,00		915.736,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)			300,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	491.164,00		479.579,00
691	-- Вкалкупирани надомести за време на боледување	224.944,00		195.125,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	83.076,00		
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	45.829,00		264.980,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	797.268,00		732.270,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	43.956,00		120.708,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	123.946,00		133.063,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	87.024,00		100.168,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	134.978,00		45.200,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	958.840,00		909.567,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	296.989,00		235.160,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	48.403,00		62.396,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	169.537,00		167.207,00
714	-- Членарина на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	34.015,00		31.115,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	1.333,00		50.370,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)			72.178,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	574.593,00		466.483,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)			2.000,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	32,00		30,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	32,00		30,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4287	- 35.120 - Производство на електрична енергија од обновливи извори	196.724,00			
4298	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	65.380.715,00			

Потпишано од:

Milko Madjov

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

бр. 05-240/2  
16.03.2025 год



# ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

**ДБ**

\* Подготвено со ФТБиланс за данок на добивка

Поседен даночен статус:  Застапен  Друга  ТИПЗ  Класично поповрени даноци

Единствен даночен број: 4022001103308

Српски назив и адреса на вистинска седиште за контакт: JP HS ZLETOVICA PROBI(TIP NP NS ZLETOVICA PROBI(T

Телефон: 032481521,03248

Е-пошта: contact@hszletovica.com.mk

16/03/2025 11:01:47

1603268701 33  
TONEV, ZA- PROBIŠTIP

Датуми периода  
од 01/01/2025 до 31/12/2025

Рок за поднесување: 15/03/2025

Успешно на ДБ: 5/1

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Член 10

Број	ОПИС	АОП	Износ
I.	Финансиски резултат во Биланс за успех	01	-117835334
II.	Искорекции расходи и помалку искорекции приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	1021608
1.	Расходи кои не се признавани за целовитост на третици на субјектот одржан по законскиот успех за оданочување на добивката и не се последни од одредбата 2. до 10. од 30.Д	03	0
2.	Надоместоци на трошоци и други лични приходи од работен однос над утврденото ниво	04	0
3.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од 30.Д	05	101008
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз над нивните утврдени со закон	06	0
5.	Трошоци за коледно сместување во износ над 5000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	0
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат на ноќна смена над нивните утврдени со закон	08	0
7.	Трошоци по постој на законна издржаност за членови на семејства на утврдувани над нивните утврдени со закон	09	0
8.	Трошоци по постој на уплатени добротворни придонеси на добротворен јавен фонд над нивните утврдени со закон	10	0
9.	Трошоци по постој на уплатени притоци за осигурување на живот над нивните утврдени со закон	11	0
10.	Надоместоци за лица во пензијата и пензијата за инвалидитет за вработени над нивните утврдени со закон	12	0
11.	Скриени исплати на добивки	13	3324
12.	Курсови кои не се предвидени од законни акти (курсот, прокур или други поврзани износци)	14	0
15.	Трошоци за репрезентација	15	267290
14.	Трошоци за дивиденди направени на сопственици на законски одредени и сопственици на сопствени дојдоци над 5% од вкупниот приход, собрани со закон	16	0
15.	Трошоци за ситноверни направени на сопственици со Законот за дојдоци и сопствени дојдоци над 3% од вкупниот приход остварен со годишното	17	0
16.	Трошоци за дојдоци во спорот согласно со членот 30-а од 30.Д	18	0
17.	Трошоци по постој на законски предвидени исплати за време на дојдоци на обараност	19	0
18.	Осигурителни притоци кои не ги покриваат работните исплати на членови на семејствата на утврдување или вработени	20	0
19.	Дивиденди задржани (добивки исплатени во име на трети лица кои се на постој на третиците на даночен обврзанец	21	0
20.	Зачувани и дојдоци казни, пенали и казни кои се за непремена уплата на јавни дојдоци и на третици на третици на постој	22	0
21.	Трошоци за ситноверни	23	0
22.	Трошоци по постој на законски предвидени исплати за време на дојдоци на обараност	24	0
23.	Трошоци по постој на законски предвидени исплати за време на дојдоци на обараност	25	0
24.	Трошоци за негови исплати на приватна постој на законски предвидени исплати за време на дојдоци на обараност согласно со закон	26	0
25.	Трошоци за практична работа над нивните утврдени со Законот за практично	27	0
26.	Трошоци за практична работа над нивните утврдени со Законот за практично	28	0
27.	Трошоци за амортизациски на амортизираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	0



**ПРИЛОГ**  
со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

**A. ТРАНСАКЦИИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СОГЛАСНО ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 12-А ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА**

Реден број	Вид на трансакција	Продажба	Набавка
1	Нематеријални средства	0	0
2	Материјални средства	0	0
3	Финансиски средства, освен заеми	0	0
4	Заеми	0	0
5	Залози на материјали, произведени стоки	0	0

Реден број	Вид на трансакција	Приход	Трошоци
6	Камата	0	0
7	Услуги	0	0
8	Надмостоци за ветерани права	0	0
9	Бруто износ на останати трансакции	0	0

**ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ**

Име / Име и презиме	Митко Маџос		
ЕДБ / ЕМБГ	2404872484004	Датум на пополнување	6/03/2026 11:00:44
Својство	Раководител на економско-ф	Потпис	

**ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ**

Име и презиме	Митко Маџос		
ЕМБГ	2404872484004	Датум на пополнување	
Својство	Раководител на економско-ф	Потпис	Електронски потпишана

\* По-долу е Успешно за јавно објавување

Податоци за обработка	
-----------------------	--

## ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

**Назив на друштвото:** Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности  
ХС Злеговица Пробиштип

**Форма на трговско друштво:** Јавно претпријатие

**Број на регистарска влошка:** 020419237-7-09-000

**Седиште:** ул."Цветко Тонев" бр.3А Пробиштип

**Промени во регистарска влошка во трговскиот регистар до периодот на известување:**

- 2003 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2004 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2006 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2012 година запишување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2013 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2014 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2015 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2018 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2019 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2019 година запишување на измена на Статутот на Јавното претпријатие
- 2021 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2024 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2024 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие

**Позначајни дејности кои ги извршува:**

- Собирање, обработка и снабдување со вода
- Искористување на водите во земјоделството
- Вадење на чкал и песок
- Производство на електрична енергија
- Изградба на хидроградежни објекти
- Проектирање
- Инженеринг

**Идентификација на поврзан субјект:** нема

**Број на вработени према степен на образование:**

Вкупно 34 вработени од кои 26 вработени на неопределено време, 6 на определено време. 1 Директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие со мандат од 4 година и 1 в.д.Заменик на директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие со мандат од 6 месеци.

- ВСС – 18 (осумнаесет) вработени
- ССС – 16 (шеснаесет)

**Сопственичка структура:** Државна, основач Влада на Република Северна Македонија

**Други релевантни информации за друштвото:** електронско сандаче: e-mail:  
[contact@hszletovica.com.mk](mailto:contact@hszletovica.com.mk)

ЕМБС 5532515

## **2. Основи за подготовка на Годишната сметка**

**Изјава за усогласеност (стандарди врз основа на кои е подготвена годишната сметка):** ЈП ХС „Злетовица“, Пробиштип годишната сметка ја подготви согласно сметководствените стандарди за финансиско известување (МСФИ за МСЕ) прифатени во РСМ и Правилникот за водење на сметководство („Сл.весник на РСМ број 159/2009.107/2011).

**Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана:**

Годишната сметка е поединечна

**Валута на презентација :**

Годишната сметка е презентирана во македонски денари (МКД)

## **3. Значајни сметководствени политики**

Како прилог кон белешките се дава краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се правила, принципи, конвенции кои се применуваат во текот на целата известувачка година и за претходната година.

### **3.1 Составување на Годишната сметка**

Составувањето на годишната сметка на Друштвото се врши во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“, бр. 28/04...99/22) и Правилникот за водење сметководство („Сл. весник на РМ“, бр. 159/09...107/11).

Годишната сметка е изготвена со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примат или платат пари или парични еквиваленти).

Сметководствени политики кои се применети при составувањето на годишната сметка на друштвото се:

### **3.2 Сметководствена политика на приходи**

Во согласност со МСС 18 приходите се мерат според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот се признава (евидентира) во моментот кога услугата е извршена, односно добрата се продадени.

#### **3.2.1 Приход од позитивни курсни разлики**

Друштвото искажува приходи од позитивни курсни разлики кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Приходите од позитивни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба **освен** позитивните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието

ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2025 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше позитивна курсна разлика по обврската од заемот во јапонски јени од 404.155.480,00 денари.

### ***3.2.2 Приходи од наемнини (оперативен лизинг)***

Приходите поврзани со оперативниот лизинг (наем) се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Во согласност со МСС 18 во сметководството се искажуваат во моментот на нивното настанување.

### ***3.2.3 Приходи од камати***

Во согласност со МСС 18, друштвото приходите од камати ги искажуваме во моментот на нивното настанување а се пресметуваат најдоцна на денот на билансот на состојба.

### ***3.2.4 Приходи од Буџет на РСМ***

Дозначените финансиски средства од Буџетот на РСМ за покривање на тековните трошоци и ликвидност на Претпријатието, дозначените буџетски финансиски средства за капитални инвестиции на Претпријатието директно на жиро сметка на фирмите изведувачи како и дозначените буџетски финансиски средства на Претпријатието за капитални инвестиции наменети за општините предвидени во Програмата 6А Хидросистем Злетовица при МЗШВ се евидентираат како приход.

## ***3.3 Сметководствена полијтика на расходи***

Во друштвото расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите/стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на спротивставување).

### ***3.3.1 Трошоци од наемнини (Оперативен лизинг)***

Трошоците поврзани со оперативниот наем (лизинг) се признаваат - за периодот за кој се направени. Овие трошоци се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини, превозни средства и други видови наем. Тие се признаваат во сметководството во моментот на нивното настанување, а во согласност со склучените договори за наем.

### ***3.3.2 Трошоци за одржување и поправки***

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат во моментот на нивното настанување.

### ***3.3.3 Трошоци на позајмување (Камати)***

Во согласност со МСС 23, друштвото трошоците на позајмување (камати) ги евидентира како расходи во моментот на нивното настанување.

Трошоците на позајмување (камати) се признаваат за периодот за кој се однесуваат освен трошоците на позајмување (камати) по Договорот за заем од Министерство за финансии наш број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2024 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше расход за камати по основ на заемот во јапонски јени од 10.396.660,00 денари.

### **3.3.4 Трошоци за амортизација на нејнековни средсџва (нематеријални и материјални)**

Друштвото амортизацијата на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) ина нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер) ја пресметува пропорционално. Амортизацијата за 2025 година изнесува 143.731.987,00 ден. Врз основа на Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки донесена од Владата на РСМ на 28.12.2019 година амортизационите стапки за известувачката и претходната година во Претпријатието се следни:

РБ	Опис	Корисен век (год.)	Стапка (%)
<b>1</b>	<b>Нематеријални средства</b>	5	20
<b>2</b>	<b>Градежни објекти</b>		
2.1	Брана, цевководи, зафати, згради, далекуводи	40	2,5
2.2	Патишта - горен строј	33	3
<b>3</b>	<b>Опрема</b>		
3.1	Хидромеханичка опрема	20	5
3.2	Мебел и канцалариска опрема	5	20
3.3	Компјутерска и телекомуникациска опрема, возила	4	25
3.4	Друга опрема	10	10
<b>4</b>	<b>Биолошки средства</b>	10	10

### **3.3.5 Плаќа и надоместоци од илаќа на вработениќе**

Друштвото во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. За исплатените плати Претпријатието плаќа данок на личен доход со примена на стапки пропишани со закон.

### **3.3.6 Расходи од негативни курсни разлики**

Друштвото искажува расходи од курсни разлики во согласност со барањата на МСС 21, кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари. Расходите од негативни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба **освен** негативните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

## **3.4 Материјални средсџва (недвижности, постројки и опрема)**

Во согласност со МСС 16 недвижостите, постројките и опремата се признаваат по набавни цени намалени за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување.

Набавната вредност на недвижности, постројки и опрема се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и работи ја намалуваат фактурната вредност на средството.

Претпријатието ги евидентира овие средства со вредност поголема од 500 евра во денарска противвредност.

Капиталните вложувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат корисниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките за сервисирање и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

Корисниот век на употреба се утврдува преку стапката на амортизација.

**3.5. Сметководствена полијтика на нематеријални средства**  
Нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување. Одржувањето на софтверот се признава како трошок во моментот на неговото настанување.

### **3.6 Сметководствена полијтика на залихи**

Друштвото во согласност со МСС 2, залихите почетно ги мери според набавната вредност која се состои од: набавна цена, увозни давачки и други даноци, (кои не се рефундираат), трошоци за превоз, манипулирање и други трошоци. За мерење на набавната вредност се применува тршочната формула - ФИФО.

### **3.7 Сметководствена полијтика на побарувања**

Друштвото ги искажува, побарувањата од купувачите според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки на вредноста кои се прикажуваат кога постои објективен доказ дека друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи. Индикатори за вредносно усогласување (обезвреднување) на побарувањата се: финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање. Вредносното усогласување (отписот) на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна при што се признава расход. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход. Побарувањата кои се искажуваат во странска валута се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојбата. Побарувањата ги класифицираме како краткорочни доколку пристигнуваат за наплата во рок од 12 месеци од датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

### **3.8 Сметководствена полијтика на обврски**

Друштвото обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски ги признава во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото. Обврските искажани во странска валута се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот на

финансиската состојба, освен обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година на вкупен износ од 10.548.264.851,38 јапонски јени (главница и камата) која се утврдува на фиксен износ од 4.128.934.276,00 денари по девизен курс од 31.12.2014 година и ќе остане на тој износ до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

### ***3.9 Сметководствена полијтика на пари и парични еквиваленти***

Друштвото парите и паричните еквиваленти од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци, (или помалку) кои можат да се конвертираат во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста, се водат во номинални износи.

Паричните средства на девизните сметки во банките и девизната благајна се искажуваат според средниот курс на НБРМ на денот на билансот на состојбата.

## **4. Користени процени**

Во согласност со својата сметководствена политика, менаџментот проценките ги разгледува периодично и промените во проценките ги прикажува во периодите во кои истите настануваат, а се однесуваат на обезвреднување на финансиските средства и финансиските обврски.

За извештајната 2025 година менаџментот смета дека евидентираните сметководствени износи се објективно прикажани вредности според условите на пазарот.

## **5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки**

Сметководствените политики се применуваат од период до период конзистентно, а се менуваат доколку тоа е условено со измена на став или донесување на одлука или решение од државен институција или донесување на МСФИ. Менаџментот може да направи промена на сметководствените политики ако процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. Кога промената на сметководствената политика се ври ретроспективно ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Доколку е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период. Во случај на материјална (значајна грешка) друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, при што повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период кога грешката се појавила, или доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период,

повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентираан период.

#### **6. Управување со ризик**

Друштвото има воспоставено систем за управување со ризиците на кои е изложено, според кој опфаќа идентификување, следење, мерење и управување со истите. Побарувањата по заеми и камати кои не се плаќаат во договорениот рок, друштвото ги анализира и презема мерки со кои одобрените заеми, заедно со каматите ги наплатува редовно и речиси без никакво задоцнување. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, друштвото спроведува и: опомени, покренување на спорови, спогодби, усогласување преку потврди (ИОСИ). Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на неговите средства и остварената добивка и редовно ги следи побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Пазарниот ризик на друштвото е умерен.

***Ризикот на ликвидноста*** (навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите) се надминува со средства за Проектот Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за соодветен период. Менаџерскиот тим на Претпријатието ги обелоденува потребните буџетски средства за одржување на ликвидноста преку финансиски план.

#### ***Ризик од курсни разлики***

Претпријатието не е изложено на ризик од курсни разлики (кредит искажан во јапонски јени), бидејќи курсните разлики и каматата од јапонскиот кредит нема да се евидентираат до 2029 година.

## **7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Опис	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Ост. сред.	Сред. во подг.	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
салдо на 01.01.2025г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
згледување						0
намалување						0
прекнижување						0
салдо на 31.12.2025г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
<b>Исправка на вредност</b>						
салдо на 01.01.2025г.	4.390.582	0	14.320.606	0	0	18.711.188
амортизација	492.293		826.776			1.319.069
намалување						0
прекнижување						0
салдо 31.12.2025г.	4.882.875	0	15.147.382	0	0	20.030.257
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2025г.</b>	<b>1.130.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.250</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2025г.</b>	<b>1.622.543</b>	<b>0</b>	<b>826.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.449.319</b>
						0
<b>Набавна вредност</b>						
салдо на 01.01.2024г.	6.013.125		15.147.382			21.160.507
згледување						0
намалување						0
прекнижување						0
салдо на 31.12.2024г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
<b>Исправка на вредност</b>						
салдо на 01.01.2024г.	3.898.289		12.210.574			16.108.863
амортизација	492.293		2.110.032			2.602.325
намалување						0
прекнижување						0
салдо 31.12.2024г.	4.390.582	0	14.320.606	0	0	18.711.188
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2024г.</b>	<b>1.622.543</b>	<b>0</b>	<b>826.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.449.319</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2024г.</b>	<b>2.114.836</b>	<b>0</b>	<b>2.936.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.051.644</b>

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Материјални средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
салдо на 01.01.2025г.	135.651.804	5.412.407.964	331.264.375	99.370.329	5.978.694.472
зглемување		10.835.273	27.998.801		38.834.074
намалување			2.052.415	16.245.424	18.297.839
прекнижување					0
салдо на 31.12.2025г.	135.651.804	5.423.243.237	357.210.761	83.124.905	5.999.230.707
<b>Исправка на вредност</b>					
салдо на 01.01.2025г.	122.834.154	1.575.442.129	285.597.723	0	1.983.874.006
амортизација		131.694.940	10.552.159		142.247.099
зглемување			625.009		625.009
намалување	1.905.882		1.846.118		3.752.000
прекнижување					0
салдо 31.12.2025г.	120.928.272	1.707.137.069	294.928.773	0	2.122.994.114
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2025г.</b>	<b>14.723.532</b>	<b>3.716.106.168</b>	<b>62.281.988</b>	<b>83.124.905</b>	<b>3.876.236.593</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2025г.</b>	<b>12.817.650</b>	<b>3.836.965.835</b>	<b>45.666.652</b>	<b>99.370.329</b>	<b>3.994.820.466</b>
<b>Набавна вредност</b>					
салдо на 01.01.2024г.	135.651.804	5.411.868.250	327.935.411	80.600.827	5.956.056.292
зглемување		665.414	3.267.453	18.769.502	22.702.369
намалување		64.189			64.189
прекнижување		-61.511	61.511		0
салдо на 31.12.2024г.	135.651.804	5.412.407.964	331.264.375	99.370.329	5.978.694.472
<b>Исправка на вредност</b>					
салдо на 01.01.2024г.	123.164.965	1.443.844.737	274.635.294		1.841.644.996
амортизација		131.634.083	10.645.809		142.279.892
зголемување	10	41.131	255.109		296.250
намалување	330.821	16.311			347.132
прекнижување		-61.511	61.511		0
салдо 31.12.2024г.	122.834.154	1.575.442.129	285.597.723	0	1.983.874.006
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2024г.</b>	<b>12.817.650</b>	<b>3.836.965.835</b>	<b>45.666.652</b>	<b>99.370.329</b>	<b>3.994.820.466</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2024г.</b>	<b>12.486.839</b>	<b>3.968.023.513</b>	<b>53.300.117</b>	<b>80.600.827</b>	<b>4.114.411.296</b>

## 9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Опис	Недов. земј. произ.	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќег. насади	Сред. во подгот.	Вкупно
<b>2025</b>						
Состојба на 01.01.2025г.				299.825		299.825
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожненани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
<b>Состојба на 31.12.2025 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.420</b>	<b>0</b>	<b>134.420</b>
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.420</b>	<b>0</b>	<b>134.420</b>
<b>2024</b>						
Состојба на 01.01.2024г.				465.230		465.230
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожненани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
<b>Состојба на 31.12.2024 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.825</b>	<b>0</b>	<b>299.825</b>
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.825</b>	<b>0</b>	<b>299.825</b>

## 10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Тековна година

Претходна година



<b>Обврски со рок на доспевање над 5 години:</b>		<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Вид на обврска	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски спрема добаву.			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити		4.128.934.276	4.128.934.276
Обврски по основ на заеми			
Останати долгороч.обврски			
Вкупно		4.128.934.276	4.128.934.276

#### 15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Добавувачи во земјата	5.683.247	899.503
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки	109.689	
Вкупно	5.793.936	899.503

#### 16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно		

#### 17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Приходи од продажба во земјата	46.765.383	43.762.251
Приходи од продажба во странство		
Вкупно	46.765.383	43.762.251

#### 18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Приходи од наемнини		
Прих.од наплатени отпишани побар.		
Приходи од државни подршки		
Приходи од донации	13.837.500	
Вкупно	13.837.500	


**19.ОСТАНАТИ РАСХОДИ**

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги		300
Трошоци за смети		
Наемнина	22.193	22.140
Дневници за службегувања и патни трошоци	123.646	133.063
Трошоци за членови на УО и НО	958.840	909.567
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		102.954
Премии за осигурување	48.403	62.396
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	169.537	167.207
Трошоци за ревизија	142.000	47.500
Трошоци за останати интелектуални услуги	432.593	418.983
Вредносно усогласување на кратк.побарува.		
Загуби од оутѓување на ветековни средства		
Останати расходи	37.783.574	32.238.707
Вкупно останати оперативни расходи	39.680.786	34.102.817

**20.ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА**

	Тековна година	Претходна година
Побарување по основ на купопродајни односи		
Обврски по основ на купопродај. односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Одговорен сметководител  
Митко Маџов



Пробиштип  
31.12.2025 година



ЈП ХС Злетовица - Пробиштип  
Директор  
Златко Стојановски



## ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

**Назив на друштвото:** Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности  
ХС Злеговица Пробиштип

**Форма на трговско друштво:** Јавно претпријатие

**Број на регистарска влошка:** 020419237-7-09-000

**Седиште:** ул."Цветко Тонев" бр.3А Пробиштип

**Промени во регистарска влошка во трговскиот регистар до периодот на известување:**

- 2003 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2004 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2006 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2012 година запишување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2013 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2014 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2015 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2018 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2019 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2019 година запишување на измена на Статутот на Јавното претпријатие
- 2021 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2022 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2024 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2024 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие

**Позначајни дејности кои ги извршува:**

- Собирање, обработка и снабдување со вода
- Искористување на водите во земјоделството
- Вадење на чакал и песок
- Производство на електрична енергија
- Изградба на хидроградежни објекти
- Проектирање
- Инженеринг

**Идентификација на поврзан субјект:** нема

**Број на вработени према степен на образование:**

Вкупно 34 вработени од кои 26 вработени на неопределено време, 6 на определено време. 1 Директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие со мандат од 4 година и 1 в.д.Заменик на директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие со мандат од 6 месеци.

- ВСС – 18 (осумнаесет) вработени
- ССС – 16 (шеснаесет)

Сопственичка структура: Државна, основач: Влада на Република Северна Македонија

Други релевантни информации за друштвото: електронско свдаче: e-mail:

[contact@hszletovica.com.mk](mailto:contact@hszletovica.com.mk)

ЕМБС 5532515

## **2. Основи за подготовка на Годишната сметка**

**Изјава за усогласеност (стандарди врз основа на кои е подготвена годишната сметка):**

ЈП ХС „Злетовица“, Пробиштип годишната сметка ја подготвил согласно сметководствените стандарди за финансиско известување (МСФИ за МСЕ) прифатени во РСМ и Правилникот за водење на сметководство („Сл.весник на РСМ број 159/2009...107/2011).

**Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана:**

Годишната сметка е поединечна

**Валута на презентација :**

Годишната сметка е презентираца во македонски денари (МКД)

## **3. Значајни сметководствени политики**

Како прилог кои белешките се дава краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се правила, принципи, конвенции кои се применуваат во текот на целата известувачка година и за претходната година.

### **3.1 Составување на Годишната сметка**

Составувањето на годишната сметка на Друштвото се врши во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ, бр. 28/04...99/22) и Правилникот за водење сметководство („Сл. весник на РМ, бр. 159/09...107/11).

Годишната сметка е изготвена со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примат или платат пари или парични еквиваленти).

Сметководствени политики кои се применети при составувањето на годишната сметка на друштвото се:

### **3.2 Сметководствена политика на приходи**

Во согласност со МСС 18 приходите се мерат според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на доддена вредност. Приходот се признава (евидентира) во моментот кога услугата е извршена, односно добрата се продадени.

#### **3.2.1 Приход од позитивни курсни разлики**

Друштвото искажува приходи од позитивни курсни разлики кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Приходите од позитивни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на делот на билансот на состојба освен позитивните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога

Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2025 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше позитивна курсна разлика по обврската од заемот во јапонски јени од 404.155.480,00 денари.

### **3.2.2 Приходи од наемнини (оперативен лизинг)**

Приходите поврзани со оперативниот лизинг (наем) се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Во согласност со МСС 18 во сметководството се искажуваат во моментот на нивното настанување.

### **3.2.3 Приходи од камати**

Во согласност со МСС 18, друштвото приходите од камати ги искажуваме во моментот на нивното настанување а се пресметуваат најдоцна на денот на билансот на состојба.

### **3.2.4 Приходи од Буџет на РСМ**

Дозначените финансиски средства од Буџетот на РСМ за покривање на тековните трошоци и ликвидност на Претпријатието, дозначените буџетски финансиски средства за капитални инвестиции на Претпријатието директно на жиро сметка на фирмите изведувачи како и дозначените буџетски финансиски средства на Претпријатието за капитални инвестиции наменети за општините предвидени во Програмата 6А Хидросистем Злетовица при МЗШВ се евидентираат како приход.

## **3.3 Сметководствена политика на расходи**

Во друштвото расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите/стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на спротивставување).

### **3.3.1 Трошоци од наемнини (Оперативен лизинг)**

Трошоците поврзани со оперативниот наем (лизинг) се признаваат - за периодот за кој се направени. Овие трошоци се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини, превозни средства и други видови наем. Тие се признаваат во сметководството во моментот на нивното настанување, а во согласност со склучените договори за наем.

### **3.3.2 Трошоци за одржување и поправки**

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат во моментот на нивното настанување.

### **3.3.3 Трошоци на позајмување (Камати)**

Во согласност со МСС 23, друштвото трошоците на позајмување (камати) ги евидентира како расходи во моментот на нивното настанување.

Трошоците на позајмување (камати) се признаваат за периодот за кој се однесуваат освен трошоците на позајмување (камати) по Договорот за заем од Министерство за финансии наш број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2024 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше расход за камати на основ на заемот во јапонски јени од 10.396.660,00 денари.

### 3.3.4 Трошоци за амортизација на нејнековни средства (нематеријални и материјални)

Друштвото амортизацијата на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер) ја пресметува пропорционално. Амортизацијата за 2025 година изнесува 143.731.987,00 ден.

Врз основа на Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки донесена од Владата на РСМ на 28.12.2019 година амортизационите стапки за известувачката и претходната година во Претпријатието се следни:

РБ	Опис	Корисен век (год.)	Стапка (%)
1	Нематеријални средства	5	20
2	Градежни објекти		
2.1	Брана, цевководи, зафати, згради, далекуводи	40	2,5
2.2	Патишта - горен строј	33	3
3	Опрема		
3.1	Хидромеханичка опрема	20	5
3.2	Мебел и канцалариска опрема	5	20
3.3	Компјутерска и телекомуникациска опрема, возила	4	25
3.4	Друга опрема	10	10
4	Биолошки средства	10	10

### 3.3.5 Плаќа и надоместоци од плаќа на вработените

Друштвото во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. За исплатените плати Претпријатието плаќа данок на личен доход со примена на стапки пропишани со закон.

### 3.3.6 Расходи од негативни курсни разлики

Друштвото искажува расходи од курсни разлики во согласност со барањата на МСС 21, кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Расходите од негативни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба освен негативните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

### **3.4 Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)**

Во согласност со МСС 16 недвижностите, постројките и опремата се признаваат по набавни цени намалени за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување.

Набавната вредност на недвижности, постројки и опрема се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството.

Претпријатието ги евидентира овие средства со вредност поголема од 500 евра во денарска противвредност.

Капиталните вложувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат корисниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките за сервисирање и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

Корисниот век на употреба се утврдува преку стапката на амортизација.

### **3.5 Сметководствена политика на нематеријални средства**

Нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување. Одржувањето на софтверот се признава како трошок во моментот на неговото настанување.

### **3.6 Сметководствена политика на залихи**

Друштвото во согласност со МСС 2, залихите почетно ги мери според набавната вредност која се состои од: набавна цена, увозни давачки и други даноци, (кои не се рефундираат), трошоци за превоз, манипулирање и други трошоци. За мерење на набавната вредност се применува трошочната формула - ФИФО.

### **3.7 Сметководствена политика на побарувања**

Друштвото ги искажува, побарувањата од купувачите според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки на вредноста кои се прикажуваат кога постои објективен доказ дека друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите досеани износи. Индикатори за вредносно усогласување (обезвреднување) на побарувањата се: финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање.

Вредносното усогласување (отписот) на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна при што се признава расход. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

Побарувањата кои се искажуваат во странска валута се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојбата.

Побарувањата ги класифицираме како краткорочни доколку пристигнуваат за наплата во рок од 12 месеци од датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

### **3.8 Сметководствена политика на обврски**

Друштвото обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добанувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски ги признава во вредност која е искажана по соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Обврските искажани во странска валута се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, освен обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година на вкупен износ од 10.548.264.851,38 јапонски јени (главница и камата) која се утврдува на фиксен износ од 4.128.934.276,00 денари по девизен курс од 31.12.2014 година и ќе остане на тој износ до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа засмот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по засми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

### **3.9 Сметководствена политика на пари и парични еквиваленти**

Друштвото парите и паричните еквиваленти од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци, (или помалку) кои можат да се конвертираат во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста, се водат во номинални износи.

Паричните средства на девизните сметки во банките и девизната благајна се искажуваат според средниот курс на НБРМ на денот на билансот на состојбата.

## **4. Користени процени**

Во согласност со својата сметководствена политика, менаџментот проценките ги разгледува периодично и промените во проценките ги прикажува во периодите во кои истите настануваат, а се однесуваат на обезбедување на финансиските средства и финансиските обврски.

За извештајната 2025 година менаџментот смета дека свидентираниите сметководствени износи се објективно прикажани вредности според условите на пазарот.

## **5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки**

Сметководствените политики се применуваат од период до период конзистентно, а се менуваат доколку тоа е условено со измена на став или донесување на одлука или решение од државен институција или донесување на МСФИ.

Менаџментот може да направи промена на сметководствените политики ако процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.

Кога промената на сметководствената политика се врши ретроспективно ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Доколку е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главницата за тој период.

Во случај на материјална (значајна грешка) друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, при што повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентираан период кога грешката се појавила, или доколку грешката се појавила пред да биде презентираан најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главницата за најраниот претходно презентираан период.

#### **6. Управување со ризик**

Друштвото има воспоставено систем за управување со ризиците на кои е изложено, според кој опфаќа идентификување, следење, мерење и управување со истите.

Побарувањата по заеми и камати кои не се плаќаат во договорениот рок, друштвото ги анализира и презема мерки со кои одобрените заеми, заедно со каматите ги наплатува редовно и речиси без никакво задоцнување.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, друштвото спроведува и: опомени, покренување на спорови, санкцџи, усогласување преку потврди (ИОСИ).

Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на неговите средства и остварената добивка и редовно ги следи побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Пазарниот ризик на друштвото е умерен.

*Ризикот на ликвидноста* (навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите) се надминува со средства за Проектот Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за соодветен период. Менаџерскиот тим на Претпријатието ги обелоденува потребните буџетски средства за одржување на ликвидноста преку финансиски план.

#### *Ризик од курсни разлики*

Претпријатието не е изложено на ризик од курсни разлики (кредит искажан во јапонски јени), бидејќи курсните разлики и каматата од јапонскиот кредит нема да се евидентираат до 2029 година.

## 7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Ост. сред.	Сред. во подг.	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
салдо на 01.01.2025г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
зголемување						0
намалување						0
прекнижување						0
салдо на 31.12.2025г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
<b>Исправка на вредност</b>						
салдо на 01.01.2025г.	4.390.582	0	14.320.606	0	0	18.711.188
амортизација	492.293		826.776			1.319.069
намалување						0
прекнижување						0
салдо 31.12.2025г.	4.882.875	0	15.147.382	0	0	20.030.257
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2025г.</b>	<b>1.130.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.250</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2025г.</b>	<b>1.622.543</b>	<b>0</b>	<b>826.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.449.319</b>
						0
<b>Набавна вредност</b>						
салдо на 01.01.2024г.	6.013.125		15.147.382			21.160.507
зголемување						0
намалување						0
прекнижување						0
салдо на 31.12.2024г.	6.013.125	0	15.147.382	0	0	21.160.507
<b>Исправка на вредност</b>						
салдо на 01.01.2024г.	3.898.289		12.210.574			16.108.863
амортизација	492.293		2.110.032			2.602.325
намалување						0
прекнижување						0
салдо 31.12.2024г.	4.390.582	0	14.320.606	0	0	18.711.188
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2024г.</b>	<b>1.622.543</b>	<b>0</b>	<b>826.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.449.319</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2024г.</b>	<b>2.114.836</b>	<b>0</b>	<b>2.936.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.051.644</b>

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земљиште	Градски објекти	Опрема	Материјални средства по погодности	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
салдо на 01.01.2025г.	135.651.804	5.412.407.964	331.264.375	99.370.329	5.978.694.472
зголемување		10.835.273	27.998.801		38.834.074
намалување			2.052.415	16.245.424	18.297.839
превизикување					0
салдо на 31.12.2025г.	135.651.804	5.423.243.237	357.210.761	83.124.905	5.999.230.707
<b>Исправки на вредност</b>					
салдо на 01.01.2025г.	122.834.154	1.575.442.129	285.597.723	0	1.983.874.006
амортизација		131.694.940	10.552.159		142.247.099
зголемување			625.009		625.009
намалување	1.905.882		1.846.118		3.752.000
превизикување					0
салдо 31.12.2025г.	120.928.272	1.707.137.069	294.928.773	0	2.122.994.114
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2025г.</b>	<b>14.723.532</b>	<b>3.716.106.168</b>	<b>62.281.988</b>	<b>83.124.905</b>	<b>3.876.236.593</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2025г.</b>	<b>12.817.650</b>	<b>3.836.965.835</b>	<b>45.666.652</b>	<b>99.370.329</b>	<b>3.994.820.466</b>
<b>Набавна вредност</b>					
салдо на 01.01.2024г.	135.651.804	5.411.868.250	327.935.411	80.600.827	5.956.056.292
зголемување		665.414	3.267.453	18.769.502	22.702.369
намалување		64.189			64.189
превизикување		-61.511	61.511		0
салдо на 31.12.2024г.	135.651.804	5.412.407.964	331.264.375	99.370.329	5.978.694.472
<b>Исправка на вредност</b>					
салдо на 01.01.2024г.	123.164.965	1.443.844.737	274.635.294		1.841.644.996
амортизација		131.634.083	10.645.809		142.279.892
зголемување	10	41.131	255.109		296.250
намалување	330.821	16.311			347.132
превизикување		-61.511	61.511		0
салдо 31.12.2024г.	122.834.154	1.575.442.129	285.597.723	0	1.983.874.006
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2024г.</b>	<b>12.817.650</b>	<b>3.836.965.835</b>	<b>45.666.652</b>	<b>99.370.329</b>	<b>3.994.820.466</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2024г.</b>	<b>12.486.839</b>	<b>3.968.023.513</b>	<b>53.300.117</b>	<b>80.600.827</b>	<b>4.114.411.296</b>

## 9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Опис	Недоп. земј. произ.	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќет. насади	Сред. по подгот.	Вкупно
<b>2025</b>						
Состојба на 01.01.2025г.				299.825		299.825
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Оживени земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трговици на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
<b>Состојба на 31.12.2025 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.420</b>	<b>0</b>	<b>134.420</b>
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.420</b>	<b>0</b>	<b>134.420</b>
<b>2024</b>						
Состојба на 01.01.2024г.				465.230		465.230
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Оживени земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трговици на амортизација на биолошките средства				165.405		165.405
<b>Состојба на 31.12.2024 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.825</b>	<b>0</b>	<b>299.825</b>
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.825</b>	<b>0</b>	<b>299.825</b>

## 10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно		
Број на конвертибилни обврзници		
Права кои носат конвертибилни обврзници		

## 11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	60.707.146	47.894.460
Побарувања од купувачи во странство		
Застарели, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувањата		
Вкупно	60.707.146	47.894.460

## 12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	3.338.632	7.135.384
Парични средства на платежни картици-денари		
Парични средства во денарска благајна	16.489	9.923
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно	3.355.121	7.145.307

## 13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост	01.01.2025		31.12.2025		
2025 година	на	%	згол. намал.	%	згол. намал.	
	Физички лица					
	Правни лица					
Обични акции	Откупени сопствени акции					
Привилегирани акции	ФПИО					
	Вкупно					
<hr/>						
2024 година		01.01.2024	%	згол. намал.	31.12.2024	%
	Физички лица					
	Правни лица					
Обични акции	Откупени сопствени акции					
Привилегирани акции	ФПИО					
	Вкупно					

#### 14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на доспевање над 5 години: Вид на обврска	Вид на обезбедување	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема поврзани друштва	_____	_____	_____
Обврски спрема добаву. Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	_____	_____	_____
Обврски по основ на кредити	_____	4.128.934.276	4.128.934.276
Обврски по основ на заеми	_____	_____	_____
Останати долгороч.обврски	_____	_____	_____
Вкупно	_____	4.128.934.276	4.128.934.276

#### 15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	5.683.247	899.503
Добавувачи во странство	_____	_____
Добавувачи за нефактурирани стоки	109.689	_____
Вкупно	5.793.936	899.503

#### 16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	_____	_____
Краткорочни кредити во земјата	_____	_____
Краткорочни кредити во странство	_____	_____
Вкупно	_____	_____

#### 17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	46.765.383	43.762.251
Приходи од продажба во странство	_____	_____
Вкупно	46.765.383	43.762.251

#### 18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	_____	_____
Прих.од наплатени отпишани побар.	_____	_____
Приходи од државни подршки	_____	_____
Приходи од донации	13.837.500	_____
Вкупно	13.837.500	_____

**19.ОСТАНАТИ РАСХОДИ**

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги		300
Трошоци за смети		
Наемнина	22.193	22.140
Дневници за службегувања и патни трошоци	123.646	133.063
Трошоци за членови на УО и НО	958.840	909.567
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		102.954
Премии за осигурување	48.403	62.396
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	169.537	167.207
Трошоци за ревизија	142.000	47.500
Трошоци за останати интелектуални услуги	432.593	418.983
Вредносно усогласување на кратк.побарува.		
Загуби од оутѓување на ветековни средства		
Останати расходи	37.783.574	32.238.707
Вкупно останати оперативни расходи	39.680.786	34.102.817

**20.ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА**

	Тековна година	Претходна година
Побарување по основ на купопродајни односи		
Обврски по основ на купопродај. односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Одговорен сметководител  
Митко Маџов

*М. Маџов*

Пробиштип  
31.12.2025 година



ЈП ХС Злетовица - Пробиштип  
Директор  
Златко Стојановски

*Златко Стојановски*